


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
БИРО ЗА РАДОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
СКОПЈЕ

Примено:			
Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
02	1890/		

0706
7/08/06
18.05.12


Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 30 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11 и 51/11), министерот за образование и наука ја утврди Наставната програма по природни науки за V одделение на деветгодишното основно образование за учениците со оштетен слух.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА



АДАПТИРАНА НАСТАВНА ПРОГРАМА
ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО ОШТЕГЕН СЛУХ

ПРИРОДНИ НАУКИ

V ОДДЕЛЕНИЕ

ДЕВЕТОДИШНО
ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. ЦЕЛИ НА НАСТАВА ВО УЧИЛНИЦЕ

Ученикот/ученичката:

- ❖ да го збогатува лексичкиот фонд со нови поими и да ги употребува во говорот;
- ❖ да се оспособи во правилно разбирање на поставените прашања и давање правилни потполни одговори;
- ❖ да ги прошири сфаќањата за основните поими и закономерности за природата околу себе;
- ❖ да ги поврзува концептите и процесите во природата преку конкретни примери;
- ❖ да ги воочува системите, подреденоста и организацијата на поимите за природата, преку конкретни примери за деловите и движењата во Сончевиот систем, неговите планети и планетата Земја;
- ❖ да стекнува знаења за Земјата, нејзината структура и другите одлики (боја, мирис вкус, температура, растворливост, прозирност, магнетни особини, пренесување на топлина, електричност);
- ❖ да се запознае со изворите и формите на енергија на Земјата: Сонцето-светлината, движењето на водата и воздухот, звукот, електричната енергија, магнетизмот, промените на енергијата, нејзино чување и користење;
- ❖ правилно да се ориентира во просторот и да ги знае начините на ориентирање;
- ❖ да се запознае со Земјината ротација, револуција и последиците од нив;
- ❖ да го знае значењето на релјефот врз населувањето на животните заедници;
- ❖ да знае за влијанието на човекот врз животната средина.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

ПРИРОДА И ПРИРОДНИ НАУКИ			
Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
Ученикот/ученичката:			
да се запознае со предметот на проучување на секоја од природните науки;	Природни науки	Метод на пишувањ текст во кој наставникот и учениците заедно го читаат текстот, наставникот ги следи учениците и на секој нов поим дава објаснување, за да можат учениците што подобро да го разберат самиот текст.	
да знае (основно) која наука што проучува, и да ги разликува истите.	Постапки во проучувањето на природата	Хемија Физика Географија	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Мерење на масата на растенијата. ❖ Воочување, набљудување, исказување за процесите во природата.
			<ul style="list-style-type: none"> ❖ Важноста на водата за растенијата (растение со вода и растение без вода). ❖ Цртање растенија именување и бележење на нивните органи.

ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА			
Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
Ученикот/ученичката:			
да знае на што напликува Земјата;	Облик и големина	Глобус	❖ Метод на пишуван текст, во кој наставникот и учениците заедно го читаат текстот, наставникот ги следи учениците и на секој нов поим дава објаснување, за да можат учениците што подобро да го разберат самиот текст.
да знае колку е голема Земјата;	Земјини сфери	Планета	
да знае зошто има ден и ноќ;	Сончев систем	Земјини сфери	
да знае што е Земјина револуција;	Земјина ротација	Сонце	
да знае кои се последните од Земјината револуција;	Земјина револуција	Орбита	❖ Цртање на Земјата. ❖ Цртање на Сончевиот систем. ❖ Цртање на топлинските појаси.
да ја знае улогата на топлинските појаси за распостранетоста на животот свет.	Топлотни појаси Топлински појаси	Земјина револуција Глобус	❖ Изработка на пано за животинскиот свет во топлинските појаси.

МАТЕРИЈА И ЕНЕРГИЈА НА ЗЕМЈАТА			
Цели Ученикот/ученицата:	Содржини	Поними	
		Активности и методи	
<ul style="list-style-type: none"> да наведува примери на различни материји; да стекне знаење дека материите се разликуваат според својствата; да ги наведува својствата на материјата (изглед, агрегатна состојба, боја, мирис, вкус, растворливост, прозирност, пренос на топлина и електричност, магнетно свойство и температура на вриенje); 	<p>Материја и видови на материја,својства и состојби</p> <p>Растворливост</p> <p>Промени кај материјата под дејство на воздух,вода и загревање</p> <p>Енергија,извори и форми</p> <p>Светлина,спектар на бои, извори и форми на светлосна енергија</p> <p>Извори и форми на топлинска енергија</p> <p>Извори и форми на електричната енергија</p>	<p>Материја</p> <p>Состојба</p> <p>Магнет</p> <p>Енергија</p> <p>Електричитет</p> <p>Метали</p> <p>Светлина</p> <p>Спектар на бои</p> <p>Електрична енергија</p> <p>Батерија</p>	<p>❖ Набљудување на различни материји (брашно,шекер, масло, киселина).</p> <p>❖ Загревање на вода.</p> <p>❖ Растворување на материји во вода(сол, шекер, киселина, креда, масло).</p> <p>❖ Собирање метали со магнет.</p> <p>❖ Препознавање на металите по боја (железо, бакар, алуминиум, злато, сребро).</p> <p>❖ Спроведување на топлина преку (стакло, пластика, метал).</p> <p>❖ Демонстрирање на спроводливост на електричитет (струјно коло со сијаличка и батерија).</p> <p>❖ Правење сончев часовник.</p> <p>❖ Пренасочување на светлината со огледало.</p> <p>❖ Замена на батерија во часовник и други предмети.</p>



	<p>да разликува материји според агрегатната состојба,</p> <p>надворешната структура (прашкasta, кристална, зрнеста) и други својства;</p> <p>да знае за магнетизмот;</p> <p>да препознава и да изговара имиња на метали;</p> <p>да ги воочува промените кај материјата и нивниот премин во друг вид;</p> <p>да знае да ги наброи изворите на енергија;</p> <p>да знае за преминот на енергијата од еден во друг облик;</p> <p>да знае за начините на штедење енергија.</p>
--	--

ОРИЕНТАЦИЈА НА ЗЕМЈАТА

Цели	Содржини	Поними	Активности и метод
Ученикот/ученичката:			
да ги одредува страните на светот на карта, во природата;	Ориентација на површината на Земјата	Карта	❖ Метод на пишувањ текст во кој наставникот и учениците заедно го читаат текстот, наставникот ги следи учениците и на секој нов поим дава објаснување, за да можат учениците што подобро да го разбераат самите текст.
да го разбира значењето на поимите;	Видови карти	Глобус	❖ Покажување на страните на светот на карта, глобус.
да ги препознава реаличните видови карти;	Географска широчина и должина	Компас	❖ Опредување на страните на светот со помош на компас.
да знае географска должина и географска широчина;	Месно време, часовни зони	Паралели (екватор)	❖ Ориентација во природата со помош на Сонцето, мовот на дрвјата, ставот на телото, сенката на некој објект.
да пронаоѓа и покажува географски топоними на карта;	Часовни зони	Меридијани	❖ Одбележување на меридијани и напоредници на глобус.
да го опредува месното време;		Месно време	❖ Покажување на датумската граница, одредување на времето во часовните зони.
да ги покажува часовните зони.			

ЕКОЛОГИЈА И РАЗНОВИДНОСТ НА ЖИВИОТ СВЕТ

Цели	Содржини	Поими	Активности и методи
<p>Ученикот/ученичката:</p> <ul style="list-style-type: none"> да знае за животните средини: вода, почва; да го разбере групирањето на организмите според сродството, сложеноста, согледување на разновидноста на живиот свет; да ги увиди големината и значењето на морињата; да се запознае со одликите на животната средина; да ја разбере важноста на атмосферата; 	<p>Животни средини</p> <p>Разновидност на живот свет</p> <p>Колно</p> <p>Море</p> <p>Животна заедница</p> <p>Копно и колпачни животни заедници</p> <p>Вода и водени животни заедници</p>	<p>Поими</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Метод на пишувањ текст во кој наставникот и учениците заедно го читаат текстот, наставникот ги следи учениците и на секој нов поим дава објаснување за истиот, за да можат учениците што подобро да го разберат самиот текст. ❖ Присуството на вода и воздух во почвата. ❖ Протулсивост на водата во најразлични почви. ❖ Пете царства на живи организми (дискусија по слики). ❖ Цртање на растенија и животни кои се типични за ливадите и шумите. 	<p>Активности и методи</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Метод на пишувањ текст во кој наставникот и учениците заедно го читаат текстот, наставникот ги следи учениците и на секој нов поим дава објаснување за истиот, за да можат учениците што подобро да го разберат самиот текст. ❖ Присуството на вода и воздух во почвата. ❖ Протулсивост на водата во најразлични почви. ❖ Пете царства на живи организми (дискусија по слики). ❖ Цртање на растенија и животни кои се типични за ливадите и шумите.

<p>1 да знае за климата и климатските појаси, да знае за влијанието на човекот врз природата.</p>	<p>Атмосфера</p>	<p>Атмосфера</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Забележување на среднодневната температура во текот на една недела. ❖ Посета на метеоролшка станица. ❖ Чување на животната средина.
<p>Време и клима Менување на природата со урбанизација</p>	<p>Време и клима</p>	<p></p>
<p>Време Клима Урбанизација</p>	<p>Време</p>	<p></p>

3. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

Насоки за меѓупредметно поврзување

Наставниот предмет природни науки ги има сите карактеристики на меѓупредметно поврзани цели, содржини и активности. Со оглед на фактот што наставната програма е структурирана за да поттикнува кај ученикот интегриран развој во сваќањето на природата, се очекува и планирањето на наставата да ја следи оваа глобална цел. Целите и содржините на овај наставен предмет се компонирани од аспект на сите природни науки (физички аспект). Сите цели и содржините треба да го промовираат кај ученикот единството, целовитоста и променливоста на природата, природните објекти, феномени и процеси, за да поттикнат кај него усвојување на применливи знаења, навики и вештини.

Обработката на наставните содржини се изведуваат по метода на пишуван текст со цел поlesenо учениците да ја разберат самата содржина, и се објаснат новите поими. При изведувањето на наставата содржина треба да биде разделена на делови(помали целини)кои ќе следат една зад друга. Преку аналитично-синтетичкиот пат се преога преку наставата содржина со што на ученикот со оштетен слух му се овозможува поlesenо да ја совлада истага. Наставникот во своето излагanje треба да употребува кратки, едноставни реченици со конкретни факти. Се користи методот на тотална комуникација (употреба на знаковен јазик, мимика, слушни остатоци и адекватна фацијална експресија). Од учениците постојано се бара употреба на новите поими во говорот и писменото изразување со цел збогатување на лексичкиот фонд кај учениците.

Препораки за користење на годишниот фонд на часови

Препораките за распределба на годишниот фонд на часови се дадени како ориентација заедно со конкретните цели и теми/содржини што секако не треба да го ограничува наставникот за нивно прераспределување, според потребите на реализација. Потребите за поинакво користење на часовите треба да ги проценува предметниот наставник според постигањата на неговите ученици, т.е. според достигнувањето на секоја паралелка (квалитетот и темпото на напредување на учениците во наставата и другото) треба да доведе до најделишодно расположување со часовите.



Наставни сретства;

- учебник избран на ниво на училиштето за соодветниот предмет, одобрен од стана на министерот;
- други извори на учење на непосредната околина- предмети и објекти во природата;
- енциклопедии, атласи, карти, глобус и друго;
- Интернет, образовни софтвери;
- визуелни сретства (слики, апликации, пртежки, паноа, модели, макети);
- аудиовизуелни средства, видеоплеер, компјутер, ЛСПД, дигитална камера, телевизор, ДВД;

4. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Следење на постигнувањата на учениците

Во текот на наставата редовно се следат и вреднуваат постигнувањата (промените) на учениците, се приираат показатели на нивните активности, мотивираноста за учење, соработка со други и сл. (формативно оценување), со цел да се воспостават врските помеѓу ученичкото, поучувањето и оценувањето. Следењето на постигнувањето на учениците е составен дел на планирањето на наставата и на учењето.

Оценувањето треба да се базира врз користење на повеќе различни методи за да се намалуваат слабостите и да се земат предвид различните стилови и предиспозиции за учење на учениците. Притоа, проверувајќи го напредокот во постигнувањата на учениците, наставникот може да ги насочува учениците кон поставените цели на наставата.

Оценувањето треба да биде објективно, т.е. да се спроведува непристрасно, како при вреднувањето на достигнувањата, така и при интерпретацијата и користењето на резултатите.

Оценувањето треба да се врши транспарентно, што подразбира лека учениците треба точно да знаат кои се целите на наставата, кои се очекуваните постигнувања и како тие постигнувања ќе се оценуваат. Тоа значи дека учениците треба да знаат зашто и што треба да научат и како ќе се оценува.

Учениците и родителите континуирано треба да имаат увид во оценувањето.
Оценувањето во текот на годината е комбинирано, а на крајот бројчано.

5. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Програмата во однос на просторните услови за реализација се темели на Нормативот за простор и за наставни спретства донесени од страна на министерот за образование и наука.

6. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН КАДАР

Наставата по природни науки за петто одделение може да ја изведува лице кое завршило:

- Филозофски факултет - Институт за дефектологија, дипломиран дефектолог;
- дефектологски факултет согласно со Законот за основно образование.

Изготвил: работна група,

координатор Марија Симонова, советник во Бирото за развој на образованието .. Скопје *М. Симонова*

Одобрил: м-р Митко Чешларов, раководител на Сектор во Бирото за развој на образованието - Скопје *М. Чешларов*



7. ПОТПИС И ДАТУМ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Наставната програма по природни науки за петто одделение на деветгодишното основно образование за учениците со определен слух, на предлог на Бирото за развој на образованието, ја утврди

на ден 10.05.2012
Скопје



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Бр. МР-2482/и2

МГ.05 2012 год.

